

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (13) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 февруари 2023 година донесе

РЕШЕНИЕ

за уважување на приговор

1. Приговорот на Илија Милосављев од Скопје УП2 09-268/22 од 22 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-777 од 29 август 2022 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-777 од 29 август 2022 и година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа според барањето на жалителот, користејќи ја мрежата во негова сопственост.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Илија Милосављев од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-268/22 од 22 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-777 од 29 август 2022 година на КЕЦ Аеродром, издадено поради неподмирен долг, за побарана поделба на мерно место.

Жалителот бара четврто броило и потенцира дека секое броило е за посебен спрат (на имотниот лист се евидентирани 4 стана). Во однос на долгот - потенцира дека за долгот се води спор.

Според Електродистрибуција - во зададениот рок од 8 дена не се доставени еднополна шема за објектот кој е веќе приклучен на дистрибутивна мрежа и потврдата за подмирени обврски кон ОДС.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 24 јануари 2023 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-268/22 од 22 декември 2022 година со прилог:
 - Известување за некомплетна документација од 22 август 2022 година
 - Имотен лист бр. 26128 за КП бр. 2737, КО Кисела Вода 1
 - Еднополна шема за објектот
2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од ЕВН од 10 јануари 2023 година со прилог:
 - Обжаленото Решение за одбивање
 - Резултати од испитување на броило
 - Листа на отворени задолжувања од 10 јануари 2023 година

- Записник за комисиска проверка на броило од 11 април 2012 година
- Барање за согласност за приклучување од 12 август 2022 година

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави информација за статусот на судската постапка за неовластеното користење на електрична енергија, при што на 26 јануари 2023 година побараните податоци беа доставени.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имено, жалителот поседува комплетна документација за реализација за бараната поделба.

Судската постапка за неовластеното користење не е поврзана со постапката за Барањето за поделба на мерно место и не треба да влијае при донесување на Решение кон истата.

Согласно член 93 став (2) од Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр. 96/18 и Службен весник на РСМ бр. 96/19 и 236/22) операторот на електродистрибутивниот систем е одговорен за одржување, надградување и проширување на електродистрибутивната мрежа како и за функционирање на електродистрибутивниот систем и е должен да обезбеди негово поврзување со електропреносниот систем.

Согласно став (3) точка 2) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да обезбеди сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и испорака на електрична енергија преку електродистрибутивниот систем со којшто управува, на недискриминаторен и транспарентен начин, и во согласност со пропишаниот квалитет.

Согласно став (3) точка 3) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да ги приклучи производителите и потрошувачите на електродистрибутивниот систем со кој управува во економско-технички оптимални точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на електродистрибутивниот систем.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–268/22
6 февруари 2023 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски